



Број: 11-1406/11
Датум: 28.10.2020
Скопје

Врз основа на член 35, став 1,2,3,4,5,6,7 и 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Карпош, го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за Градска четврт 3 06, Блок 3 06.09, Општина Карпош, Скопје.

Јавната анкета по Предлог Детален урбанистички план Градска четврт 3 06, Блок 306.09, Општина Карпош, Скопје, ќе се одржи од 02.11.2020 година до 13.11.2020 година, секој работен ден, од 7.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Карпош-Скопје.

Јавната презентација по Предлог Детален урбанистички план Градска четврт 3 06, Блок 3 06.09, Општина Карпош, Скопје, ќе се одржи на ден 06.11.2020 год., во 14.00 часот, во просториите на Општина Карпош-Скопје.

Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на Блок 3 06.09, како што е одредена со Регулациски план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт 3 06. Истата се движи како што следи:

- на исток границата се движи во западен правец по оска на собирна улица Бул. „Партизански Одреди“ (С.46-Д.11)
- на север границата се движи во јужен правец по оска на сервисна улица “ С5” (ул. “Париска”)
- на запад границата се движи во источен правец по оска на сервисна улица С3 (ул. „Варшавска“)
- на југ границата се движи во северен правец по оска на градска магистрална улица Бул. „8-ми Септември „В“

Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува вкупно 5,988ha, односно 59883,2021m². Површината на Блок 306.09 во рамки на регулациската линија како што е дефинирана со Регулациски план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт 3 06, изнесува 4,46 ha.

Анкетните листови за учество ва Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Општина Карпош, Скопје. Соопштението за организирање на Јавната Презентација и Јавната анкета, Графичкиот приказ за Предлог Детален урбанистички план за Градска четврт 3 06, Блок 3 06.09, Општина Карпош, Скопје и подетални информации за истиите ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- www.karpos.gov.mk.



Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот, можат да достават писмени забелешки на анкетните листови.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев